

ЕКСПЕРИМЕНТ - ДНЕВНИК ЗА ЗАГАДУВАЊЕ

Како ти создаваш загадување?

Обиди се да водиш дневник барем еден ден, за да видиш колку пати во денот ти придонесуваш за загадување на животната средина, дали создаваш аеро загадување, или пак отпад? За загадување ќе се смета секој пат кога ти ќе користиш гас или електрична енергија, или пак кога ќе ја фрлиш лименката со истиен сок веднаш после употребата. Исто така ќе можеш да запишеш колку пати ќе успееш да најдеш алтернативен начин за да го намалиш твоето штетно влијание врз животната средина.

Подолу во текстот следи табела според која Вие ќе си давате поени, при што на овој начин сами ќе дознаете колку загадувате секојдневно. Исто така, ќе дознаете и како можете да го намалите секојдневното загадување преку различни примери и активности. Еден дел од примерите се однесуваат на Вас, а друг дел се однесуваат на вашите родители. Дополнително, можете секојдневно во една тетратка да ги запишувате и бодувате вашите активности, при што подетално ќе се запознаете кои активности треба почесто да ги практикувате, а кои да ги намалите.

МОЈОТ ДНЕВНИК

Одење со кола на училиште (со родителите)	0
Житарици или овошје за појадок	2
Тост за појадок	0
Пешачење	2
Делев превоз со двајца пијатели до тренинг	1
Возење велосипед	2
Туширање два пати дневно	0
Јадење месо секој ден	0
Јадење салата секој ден	2
Реупотреба на производи повеќе од еднаш	2
Фрлен отпадок во канта за ѓубре	1

*Додадете активности во согласност со темата:

-
-
-

Вкупно (пресметај) _____

